



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 13 декември 1985

Скопје

Број 38

Год. ХЛ

Претплатата за 1985 година изнесува 2.000 динари. Овој број чини 100 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

610.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 1985 ГОДИНА

Се прогласува Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1985 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 ноември 1985 година.

Бр. 08-3386/1

25 ноември 1985 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА ВО 1985 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон се утврдува привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства утврдени со сојузниот Закон за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1985 година (Сојузен закон) и се определува селективен пораст на средствата на буџетите на општините, на Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности.

Член 2

Забраната на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1985 година, во однос на остварените изворни приходи во 1984 година, се утврдува во процент на пораст од номиналниот пораст на доходот во стопанството на Републиката за периодот јануари-септември 1985 година (номинален пораст на доходот) и тоа:

— изворните приходи на Републиката и на општините можат да растат побавно за најмалку 20% од номиналниот пораст на доходот и

— изворните приходи на самоуправните интересни заедници од општествените дејности можат да растат и тоа:

— приходите за задоволување на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници од научната дејност и основното образование до номиналниот пораст на доходот,

— приходите за задоволување на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници од насоченото образование и од здравствената заштита — побавно за најмалку 5% од номиналниот пораст на доходот и

— приходите за задоволување на заедничките потреби преку другите самоуправни интересни заедници од општествените дејности и социјалниот развој — побавно за најмалку 10% од номиналниот пораст на доходот.

Член 3

По исклучок, приходите на буџетите на општините и на општинските самоуправни интересни заедници што користат дополнителни средства од Републиката, односно републичките самоуправни интересни заедници со помал пораст од порастот утврден во член 2 од овој закон, можат да забележат вкупен пораст заедно со дополнителните средства најмногу до утврдениот пораст во член 2 од овој закон.

Член 4

Основица за пресметување на можниот пораст на приходите на општинските самоуправни интересни заедници на културата претставуваат остварените приходи во 1984 година, намалени за пренесените средства на Републичката заедница на културата.

Основица за пресметување на можниот пораст на приходите на Републичката заедница на културата за 1985 година претставува износот од 544 милиони динари.

Основица за пресметување на можниот пораст на приходите на Републичката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита за 1985 година, за солидарно остварување на должителните видови на здравствена заштита на населението, претставува износот од 240 милиони динари.

Член 5

Со самоуправните спогодби меѓу собранијата на општините и самоуправните интересни заедници од општествените дејности и социјалниот развој можат да се определат поинакви пропорции од утврдените во член 2 од овој закон, со тоа што вкупниот износ на средствата за потрошувачката во 1985 година да не го надмине дозволеният пораст на средствата утврдени со овој закон.

Член 6

Пресметувањето и издвојувањето на преостварените приходи по корисници во општините може да се врши на ниво на општината.

Ако одделни корисници имаат поголемо остварување од можниот пораст утврден со овој закон со самоуправна спогодба може дел од овие средства (пред издвојувањето на посебна сметка) да се насочат на одделни корисници кои немаат доволно остварување на планираните средства.

Член 7

Републичките самоуправни интересни заедници можат да се договорат со самоуправна спогодба дел од средствата остварени над пропорциите утврдени во член 2 од овој закон, пред издвојувањето на посебна сметка да се насочат во заедницата која нема доволно остварување на планираните средства.

Член 8

Планот на средствата за општите општествени потреби на Републиката, според член 2 став 2 од Сојузниот закон, до Службата на општественото книговодство го поднесува Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 9

Републичкиот секретар за финансии, по потреба, ќе донесе поблиски прописи за начинот на спроведувањето на овој закон.

Член 10

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

611.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ НА ПРОСТОРНОТО И УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ

Се прогласува Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 25 ноември 1985 година.

Бр 08-3388/1

25 ноември 1985 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАКОН

ЗА СИСТЕМОТ НА ПРОСТОРНОТО И УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува системот на просторното и урбанистичкото планирање, се утврдуваат видовите и основните елементи на просторните и урбанистичките планови и постапката за нивното изготвување, донесување и спроведување.

Член 2

Со планирањето на просторот се обезбедува планско и рационално користење и уредување на просторот и населените места, рационална изградба на објекти и мрежа на инфраструктурата и заштита и унапредување на човековата околина.

Член 3

Планирањето на просторот се врши со донесување на просторни и урбанистички планови и со преземање мерки за нивно спроведување.

Уредување на просторот и населените места се врши со доведување на просторот кон намените утврдени со просторните и урбанистичките планови и со прописите за нивното спроведување

Член 4

Право и должност на работните луѓе и граѓаните во организациите на здружениот труд, месните заедници и во другите самоуправни организации и заедници е да го планираат и уредуваат просторот за живот и работа истовремено со планирањето на својот општествено-економски развој, да учествуваат во донесувањето на просторните и урбанистичките планови и да преземаат активности за нивно спроведување.

Член 5

Со планирање на просторот се обезбедуваат просторно-плански мерки за заштита на земјоделското земјиште со насочување на станбената и друга изградба на земјиштето со послаби бонитетни класи.

Корисниците на просторот се должни своите активности да ги организираат на начин со кој се обезбедува заштита на земјоделско земјиште и унапредување на човековата околина.

Член 6

Со просторниот и урбанистичкиот план се утврдува заедничка политика на просторниот развој, како и насоки и рамки за нејзино остварување врз основа на:

— заеднички оценетите можности и услови за развој и заедничките интереси и цели на просторниот развој, што се утврдени во постапката на подготвување и донесување на планот;

— долгорочниот општествен план;

— плановите на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници и

— општествени договори за заеднички програми за развој што ги донесуваат организациите на здружениот труд.

Член 7

Донесувањето на просторни и урбанистички планови е задолжително.

Во населени места и надвор од нив за кои не е донесен просторен или урбанистички план, не може да се врши изградба, доградба, надградба и реконструкција на објекти и да се изведуваат други градежни работи, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Член 8

Просторен, односно основен урбанистички план се донесува за период од најмалку 10 години.

Просторните и урбанистичките планови мора да бидат меѓусебно усогласени.

Член 9

Со просторните и урбанистичките планови се обезбедува уредување и оспособување на просторот за водење на општонародна војна, заштита и спасување од воени разурнувања, елементарни непогоди и други опасности.

Член 10

Заради остварување на политиката на просторниот развој, утврдена со среднорочниот план за општествено-економскиот развој Републиката, односно општината донесува програма за изготвување и донесување на просторни и урбанистички планови, односно за нивно изменување и дополнување во среднорочниот период.

За остварување на програмата од став 1 на овој член Републиката, односно општините во рамките на своите права и должности заедно со носителите на планирањето, органи, организации и заедници и други корисници на просторот обезбедуваат трајни извори на средства.

Член 11

Заради зачувување на одделни просторни целини Републиката, односно општините можат и пред донесувањето на просторниот и урбанистичкиот план да ги определат просторите за изградба и проширување на населените места, за одмор и рекреација, за зачувување на одделни природни и културни богатства (национални и регионални паркови, ловни и слични резервати, крајбрежни, планински, спортски

и климатски подрачја, минерални, термални и други извори, подрачја од посебно историско и културно значење и слично) и за овие намени да пропишат посебен режим за заштита и користење.

На просторите од став 1 на овој член, покрај посебниот режим за заштита и користење, може да се забрани градбата, како и привремено да се забрани прометот со земјиштето, на начин и услови утврдени со закон.

II. ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА

Член 12

Со просторниот и урбанистичкиот план се утврдуваат услови за уредување и користење на просторот и населените места во согласност со целите и задачите на општествено-економскиот развој на определено подрачје.

1. Видови и содржина на плановите

Член 13

Во зависност од подрачјето за кое се донесуваат плановите се:

- а) просторни планови
 - просторен план на Републиката,
 - просторен план на регион,
 - просторен план на општина,
 - просторен план на градска заедница и
 - просторен план на подрачје со посебна намена и
- б) урбанистички планови
 - основен урбанистички план,
 - детален урбанистички план,
 - урбанистички проект и
 - урбанистички план за помало населено место.

а) Просторни планови

Член 14

Просторните планови се посебен вид на долгорочни планови на општествено-политичките заедници.

Член 15

Просторните планови се изработуваат врз основа на научните сознанија за состојбата на природните и со работа создадени вредности за уредување на просторот и достигнатиот степен и можностите на општествено-економскиот развој на подрачјето за кое се донесува планот

Член 16

Просторниот план на Републиката е основа за организација, уредување и користење на просторот на територијата на Републиката.

Просторниот план на регионот се донесува за подрачјата на две или повеќе општини или на нивни делови, кои опфаќаат поширока просторна целина и кои имаат заеднички географски, економски, демографски и други обележја или заеднички интереси за општествено-економскиот и просторниот развој

Просторниот план на општината се донесува за подрачјето на општината

Просторниот план на градската заедница се донесува за подрачјето на општините кои се здружени во градска заедница. Кога е донесен просторен план на градската заедница, здружените општини во градската заедница не носат посебен просторен план

Просторниот план на подрачјето со посебна намена се донесува за дел на подрачјето на една или повеќе општини во заеднички природни или други карактеристики кои бараат посебен режим за уредување (национални и регионални паркови, посебни природни прелели, резервати на природата, крајбрежни подрачја, рекреативни и туристички подрачја, подрачја за специјална намена и слично).

Член 17

Просторните планови содржат особено: основни определби за уредување, организација и користење на просторот; намената на просторот; насоки за заштита на земјоделското земјиште од ненаменско користење; користење и заштита на водата и заштитата од штетно дејство на водите; основни определби за просторна разместеност на населението и системот на населените места; рационална изградба на објекти и мрежа на инфраструктурата; основи за разместување на објектите на стопанските и општествените дејности и изградбата на индустриски и станбени целини; уредување на подрачја со посебна намена; заштита на воздухот и културното богатство; мерки за унапредување и заштита на човековата околина, мерки за одбрана и заштита и спасување од воени разурнувања, елементарни непогоди и други опасности и насоки и мерки за спроведување на планот.

б) Урбанистички планови

Член 18

Со урбанистичкиот план се утврдува организацијата, користењето и начинот на уредувањето на населените места. критериуми и стандарди, урбанистичко-технички услови и нормативи за изградбата на објектите и уредувањето на населените места.

Со урбанистичкиот план се определува урбаното подрачје опфатено со планот врз основа на оценетите можности за долгорочен развој и можностите тој развој да се оствари на соодветен простор, преку неговата рационална организација, користење и уредување

Член 19

Основниот урбанистички план се донесува за подрачја на населено место над 2 000 жители, како и за други урбани целини надвор од населените места, индустриски зони, станбени, рекреативни, туристички и бански населби и слично

Деталниот урбанистички план се донесува за урбаното подрачје или дел од подрачјето опфатено со основниот урбанистички план, на кое е предвидена реализација според етапи утврдени со насоките за спроведување на основниот урбанистички план

Урбанистичкиот проект се донесува за населено место или за делови од населено место на кое престои комплексна изградба или реконструкција или претставуваат посебно карактеристични урбанистичко-архитектонски, односно историско-градителски целини

Урбанистички план за помало населено место се донесува за населени места до 2 000 жители во рамничарски, односно до 1 000 жители во ридско-планински предели

Член 20

За населено место до 500 жители за кое не е донесен урбанистички план може да се врши изградба под услови и на начин што со општ акт ќе го утврди општината.

Со општиот акт од став 1 на овој член особено се утврдува урбаното подрачје во кое е позволена изградбата, намената на просторот во рамките на тоа подрачје, основна сообраќајна мрежа, мрежа на јавни и стопански објекти и објекти на инфраструктурата како и определби за изградба на станбените и другите видови објекти

Член 21

Републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот поблиску ќе пропише единствена методологија за изработување на просторните и урбанистичките планови

2. Изработување и донесување на просторни и урбанистички планови

Член 22

Кон изработување на просторни и урбанистички планови се пристапува врз основа на одлука на собранието на општествено-политичката заедница,

Со одлуката од став 1 на овој член се утврдува особено видот, содржината и начинот на изработката на планот, просторот кој се опфаќа со планот, начинот и условите за финансирање на изработката и рокови за изработка на планот, носителот на изработката на планот (органот на управата на општествено-политичката заедница надлежен за работите на урбанизмот), организацијата на здружениот труд регистрирана за изработка на просторни, односно урбанистички планови на која и е доверена изработката на планот, условите и начинот на учеството на месните заедници, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници од подрачјето за кое се донесува планот, во постапката за изготвување на планот.

Со одлуката од став 1 на овој член се пропишуваат и начинот и условите за градба на просторот за кој се однесува планот до неговото донесување.

Органот кој го донесува просторниот односно урбанистичкиот план за донесената одлука за пристапување кон изработка на планот должен е преку републичкиот орган на управата надлежен за работите на народна одбрана да го извести сојузниот орган на управата за народна одбрана и во текот на изработката на планот да обезбеди соработка со надлежниот орган за народна одбрана.

Член 23

Истовремено со изработката и донесувањето на просторните и урбанистичките планови се изработува и донесува посебен дел на плановите за потребите и барањата на општонародната одбрана и мерките за заштита од воени разурувања, како нивен составен дел.

Член 24

За изработување на просторен план на Републиката одлучува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

За изработување на просторен план на регион, односно на подрачје со посебна намена кое опфаќа подрачје на две или повеќе општини, спогодбено одлучуваат собранијата на општините чии подрачја се опфатени со планот, доколку со закон не е поинаку определено.

За изработување на просторен план на општината и на урбанистички план на населено место на подрачјето на општината одлучува собранието на општината.

Член 25

Просторни и урбанистички планови можат да изработуваат организации на здружениот труд кои се регистрирани за вршење на тие работи, ако ги исполнуваат и следниве посебни услови:

— за изработување на просторни планови ако имаат во работен однос на неопределено време работници со висока стручна подготовка од областа на урбанизмот планирањето, сообраќајот, хидротехниката, енергетиката, хортикултурата, екологијата, географијата и социологијата и друго со работно искуство на тие работи од најмалку пет години и

— за изработување на урбанистички планови ако имаат во работен однос на неопределено време работници со висока стручна подготовка од областа на урбанизмот, градежништвото, планирањето, геодезијата, правото, социологијата и другите со работно искуство на тие работи од најмалку три години.

Член 26

Во текот на изработката на просторниот и урбанистичкиот план се обезбедува задолжителна соработка со заинтересираните органи и со самоуправните организации и заедници, а особено со организациите и организациите надлежни за работите на општественото планирање, внатрешните работи, комуналното стопанство, енергетиката, земјоделството, шумарството, водостопанството, сообраќајот, здравството, образованието, културата, физичката култура, заштитата на природата и на спомениците на културата и на човековата околина.

Органите, организациите и заедниците од став 1 на овој член се должни да даваат расположливи податоци и други информации што се потребни при изработката на планот.

Член 27

Заради обезбедување на општествено влијание врз изработката на просторниот и урбанистичкиот план, како и заради остварување на заеднички интереси и цели на просторниот развој собранието на општествено-политичката заедница може да формира совет за просторно и урбанистичко планирање. (во натамошниот текст: совет).

Член 28

Советот има претседател и определен број членови што ги именува собранието на општествено-политичката заедница од редот на делегатите, истакнати научни, стручни и јавни работници.

Одреден број членови на советот може да делегираат државните органи, општествено-политички организации, организации на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници од здруженија.

Во работата на советот можат да учествуваат научни, стручни и јавни работници и претставници на организациите на здружениот труд и на други самоуправни организации и заедници од соодветна област на општествениот живот и да даваат свои мислења и предлози на одделни прашања што се претресуваат на седниците на советот.

Член 29

За прашањата што ги разгледувал, советот зазема ставови, дава мислења и покренува иницијатива пред собранието на општествено-политичката заедница.

Член 30

Со актот за формирање на советот се определуваат членовите на Советот, неговиот делокруг и начинот на работа и органот кој ќе врши стручно-техничка работа на Советот.

Член 31

За просторниот план и основниот урбанистички план се изработуваат основи на планот со кои се утврдуваат заедничките интереси и цели на просторниот развој.

По основите на планот од став 1 на овој член задолжително се води јавна расправа.

Просторниот и урбанистичкиот план се изработуваат во две фази: нацрт на план и предлог на план.

Просторниот и урбанистичкиот план, освен урбанистичкиот проект, задолжително се ставаат во фазата нацрт на план на јавен увид и јавна расправа. Постапката за обезбедување на јавен увид и јавна расправа ја утврдува собранието на општината.

Просторниот план на Републиката во текот на изработката задолжително се доставува на мислење на собранијата на општините.

Член 32

Просторен план на регион, општина, подрачје со посебна намена и основен урбанистички план, во фаза на нацрт на план, задолжително се доставува до републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот, на мислење и оценка за нивната усогласеност со Просторниот план на Републиката и со одредбите на овој закон.

Органот на управата на општествено-политичката заедница надлежен за работите на урбанизмот носител на изработката на планот, е должен мислењето и оцената од став 1 на овој член да ги разгледа и за неприфатените забелешки и предлози да го извести собранието на општината и републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот.

Член 33

Собранието на општината ги разгледува мислењата и забелешките од јавниот увид и јавната расправа по нацртот на планот и за неприфатените забелешки дава образложение.

Образложението од став 1 на овој член е составен дел на документацијата на планот.

Член 34

Просторен, односно урбанистички план донесува собранието на општествено-политичката заедница. Ако планот опфаќа подрачје или делови на подрачје на повеќе општини, планот го донесуваат собранијата на соодветните општини.

Собранието на општината може донесувањето на урбанистичкиот проект да го пренесе во надлежност на својот извршен совет.

Собранието на општината може да одлучи детален урбанистички план и урбанистички проект да се изработуваат и донесуваат како единствен акт, по постапка што, со овој закон е утврдена за просторните и урбанистичките планови.

Член 35

Во одлуката за донесување на планот се означува особено видот и називот на планот, текстуалните и графичките прилози кои се негов составен дел, се утврдува начинот и рокот за заверката на планот и неговите прилози и се определува органот што ќе го завери, односно на кого ќе се довери чувањето и спроведувањето на планот.

Член 36

Во случај на елементарни непогоди (земјотреси, поплави, лизгање на земјиште и слично) кои предизвикуваат материјални штети од поголем обем, собранието на општината може да пропише скратена постапка за изработка и донесување на планот, односно неговото изменување и дополнување.

Во постапката од став 1 на овој член не се применуваат одредбите од членовите 31, 32 и 33 на овој закон.

Член 37

Просторните и урбанистичките планови можат да се изменуваат и дополнуваат доколку е тоа неопходно заради нивното усогласување со целите и задачите утврдени во среднорочните планови за општествено-економскиот развој или поради дејство на виша сила.

Измените и дополнувањата на просторните и урбанистичките планови се вршат на начин и постапка пропишани со овој закон за нивното донесување.

Член 38

Измени и дополнувања на деталниот урбанистички план од помал обем во поглед на измена на габаритот на објектот, намената на дел од објектот, доградба и надградба на објектот, нивелационата кота и градежната линија, можат да се вршат само врз основа на пропис на општината.

Измените и дополнувањата од став 1 на овој член не можат да бидат во спротивност со основниот урбанистички план.

3. Документација на просторот**Член 39**

Заради обезбедување на податоци од значење за постојано следење на состојбите и промените во просторот, за изработка на просторни и урбанистички планови и за донесување на прописи за планирање и уредување на просторот се води документација на просторот.

Документација на просторот водат органите на управата надлежни за работите на урбанизмот и геодетските работи на општината, градската заедница и Републиката во рамките на своите овластувања.

Член 40

Одлуките за пристапување кон изработка на просторните и урбанистичките планови, како и доне-

сените просторни и основни урбанистички планови на населените места — седишта на собранијата на општините и на градската заедница, задолжително се доставуваат до републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот, заради установување на документација на просторот од значење за Републиката.

Органите, организациите и заедниците кои имаат, собираат или обработуваат податоци од значење за установување на документација на просторот ги доставуваат на органот на управата од став 2 на член 39 на овој закон.

Член 41

Видот, содржината и начинот на водењето документација на просторот на Републиката, општините и градската заедница поблиску ќе ги утврди Републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот.

III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЛАНОВИТЕ**Член 42**

Спроведувањето на плановите во смисла на овој закон се остварува со донесување на просторните и урбанистичките планови утврдени со член 13 на овој закон, со донесување програми за нивна реализација и со поединечни акти (решение за локација, решение за урбанистичка согласност и записник за геодетско обележување).

Член 43

Изградбата на објекти и изведување на други градежни работи во населените места може да се врши само во рамките на урбаното подрачје утврдено со основниот урбанистички план, односно со урбанистички план на помало населено место, доколку со овој закон не е поинаку определено.

Границите на урбаното подрачје се обележуваат во катастарските планови според границите на катастарските парцели.

1. Среднорочна програма за реализација на просторните и урбанистичките планови**Член 44**

Со среднорочните општествени планови на општината се создаваат материјални и други претпоставки за етапна реализација на просторните и урбанистичките планови, што се обезбедува со донесување на среднорочната програма за реализација на просторните и урбанистичките планови.

Програмата од став 1 на овој член претставува етапа на спроведувањето на просторниот и урбанистичкиот план и усогласена целина со општествениот план.

Член 45

Со програмата од член 44 на овој закон се утврдува особено подрачјето, обемот, инвеститорите и динамиката на реализацијата во согласност со намената на просторот и со целите на општествено-економскиот развој.

Среднорочната програма за реализација на просторните и урбанистичките планови ја донесува собранието на општината.

Член 46

Среднорочната програма за реализација на просторните и урбанистичките планови на општината се изработува врз основа на согледани потреби за просторниот развој на организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници.

Врз основа на среднорочната програма од член 44 на овој закон, се донесуваат среднорочни и едногодишни програми за уредување на градежното земјиште.

2. Локација

Член 47

Изградба, доградба, надградба и реконструкција на објекти и изведување на други работи на површината и под површината на земјата, може да се врши само во согласност со просторниот, односно урбанистичкиот план доколку со овој закон не е поинаку определено.

За работите од став 1 на овој член се издава решение за локација.

Решението за локација содржи општи и урбанистичко-архитектонски услови за градба кои се утврдени во просторните и урбанистичките планови и одредбите за нивната реализација, како и графички дел кој претставува извод од просторниот, односно урбанистичкиот план.

Член 48

Со графичкиот дел на локацијата и условите за градба особено се утврдуваат:

- регулациона и градежна линија,
- граници на просторот кој му припаѓа на објектот, односно неговото дворно место,
- апсолутни и релативни висински коти на приземјето и на објектот, неговата катност и вкупна висина,
- ориентациона основа и димензии на објектот или на површината во чии рамки може да се развива основата на објектот со оддалеченоста на таа површина од границите на парцелата и со минимален и максимален степен на изграденост на парцелата,
- услови за архитектонско обликување,
- услови за уредување на просторот на локацијата која не се зафаќа со објектот, односно начинот на озеленување, паркирање, гаражирање и услови за приклучок на јавните патишта и улици,
- услови за приклучок на енергетска, комуникациона и комунална инфраструктура,
- комунално-хигиенски услови (третман на смет),
- метеоролошки податоци (ветар, температура),
- податоци за носивоста на земјата и нивото на подземната вода,
- услови за изградба на засолниште и други заштитни објекти со видот, капацитетот, отпорноста, положбата, зоната на гравитација и намената и
- услови утврдени со посебните прописи од член 49 на овој закон.

Член 49

Решението за локација покрај општите и урбанистичко-архитектонските услови на градба, содржи и услови утврдени со посебните прописи од областа на општонародната одбрана, противпожарната заштита, заштитата на земјоделското земјиште, водите, воздухот, природните и културните богатства; од областа на сообраќајот, заштита при работа, санитарната и сеизмолошката заштита и друго.

Член 50

Во случај на изградба на објекти на заштитено подрачје или на објекти со чија изградба битно би се влијаело врз урбаните, обликовните вредности и на природното и културното богатство на определено подрачје, како и во случај на изградба на објекти кои имаат посебно значење за општината, односно Републиката, органот на управата надлежен за работите на урбанизмот може пред да се утврдат условите за градба, да го задолжи инвеститорот да изработи предлог на идејно-архитектонско и урбанистичко решение за изградба на таков објект.

Член 51

Условите за градба на објектите што со изградбата, употребата или технологијата на работата можат да ја нарушат или загадат човековата околина, природното и културното богатство, како и на објектите што се градат според посебните прописи, се утврдуваат во претходно изготвен елаборат за влијанието на објектот и неговата употреба врз човековата околина и здравјето на луѓето.

Оцена на елаборатот од став 1 на овој член дава посебна стручна комисија што ја именува органот на управата на општествено-политичката заедница надлежен за работите на урбанизмот и заштита на човековата околина, на товар на инвеститорот.

Член 52

Времени објекти во смисла на овој закон се објектите чија изградба не е предвидена со урбанистичкиот план и кои според намената, големината и материјалот за градба имаат времен карактер.

Изградбата на времени објекти може да се врши на простор до неговото користење за намената утврдена со просторниот, односно урбанистичкиот план. Не е дозволена изградба на привремени објекти на уреден простор според намената утврдена со урбанистичкиот план.

Општината со свој пропис ги регулира начинот и условите за изградба на времени објекти.

Член 53

Решението за локација се издава врз основа на детален урбанистички план. За јавни, општествени и индустриски објекти во населени места и надвор од нив, за кои не е донесен детален урбанистички план може да се издаде решение за локација врз основа на основниот урбанистички план, односно просторниот план на општината и насоките, мерките и одредбите за нивната реализација.

Член 54

Во населени места и надвор од нив, за кои не е донесен просторен план или урбанистички план, односно актот од член 20 на овој закон, решението за локација за изградба на објект може да се издаде врз основа на посебен акт на Собранието на општината, односно на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, за објекти од општ интерес за Републиката.

Член 55

Решението за локација го издава општинскиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот.

Решението за локација за изградба на објект од општ интерес за Републиката, утврден со закон го издава републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот.

Член 56

Барањето за издавање решение за изградба на објекти во сопственост на граѓани и граѓански-правни лица особено содржи вид и опис на објектот, односно на работите за кои се бара локација со образложение. Со барањето се поднесува и доказ за сопственост или доказ дека земјиштето е дадено на трајно користење

Член 57

Со барањето локација за изградба на објекти од општ интерес за Републиката, покрај доказите од член 56 на овој закон се поднесува и извод од просторниот, односно урбанистичкиот план или предлог на локација со општи и урбанистичко-архитектонски услови, утврдени од општинскиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот.

Член 58

Решението за локација за изградба на објекти во сопственост на граѓани и граѓански правни лица има важност една година од денот на издавањето.

Решението за локација за изградба на објекти од општ интерес за Републиката има важност две години од денот на издавањето.

Важноста на решението од ставовите 1 и 2 на овој член може да се продолжи најмногу за уште една година доколку не се изменат условите за градба.

3. Урбанистичка согласност

Член 59

За работите од став 1 на член 47 на овој закон, се издава решение за урбанистичка согласност.

Со урбанистичка согласност се потврдува дека инвестиционо-техничката документација е изработена според условите за градба утврдени во решението за локација.

Инвестиционо-техничката документација за која се бара урбанистичка согласност треба да содржи образложение дали се исполнети условите за градба утврдени со решението за локација.

Решението за урбанистичка согласност го издава органот на управата од став 1 на член 55 на овој закон.

4. Геодетско обележување

Член 60

Пред започнувањето на градбата на објектите и изведување на другите градежни работи од став 1 на член 47 на овој закон, се врши геодетско пренесување и обележување на објектот и дворното место што му припаѓа.

Геодетското обележување се врши согласно со регулационата и градежната линија и нивелационен план, според условите утврдени во решението за локација, инвестиционо-техничката документација за која е издадено решение за урбанистичка согласност и решението за доделување на градежното земјиште на користење или друг доказ за сопственост.

Член 61

Геодетско пренесување и обележување врши општинскиот орган на управата надлежен за геодетски работи.

За извршеното обележување се составува записник (протокол) кој содржи графички и нумерички показатели според кои се утврдува положбата на објектот на теренот во однос на оскината мрежа и нивелациониот план на улицата и положбата на границите на дворното место, односно просторот што му припаѓа на објектот.

Член 62

Инвеститорот на објектот е должен да го извести органот од став 1 на член 61 на овој закон за денот на завршувањето на темелите и кровниот венец најдоцна 5 дена пред завршувањето на работите.

Органот од став 1 на член 61 на овој закон е должен во рок од 15 дена по известувањето да провери дали темелите и кровниот венец се изградени во согласност со записникот за геодетско обележување од став 2 на член 61 на овој закон, а во спротивно ја известува урбанистичката и градежната инспекција.

Утврдената состојба од проверката од став 2 на овој член се регистрира во соодветни геодетски планови.

IV. НАДЗОР

Член 63

Надзор над примената на овој закон и на другите прописи од областа на урбанизмот, врши урбанистичката инспекција.

Член 64

Работите на урбанистичката инспекција, во рамките на правата и должностите на општината, ги врши органот на управата определен со пропис на општината.

Работите на урбанистичката инспекција во рамките на правата и должностите на Републиката ги врши Републичкиот урбанистички инспекторат што е во состав на републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот.

Две или повеќе општини можат да формираат заедничка урбанистичка инспекција.

Член 65

Работите на урбанистичката инспекција ги вршат урбанистички инспектори.

Општински урбанистички инспектор може да биде лице со висока стручна подготовка, дипломиран инженер архитект со најмалку 3 години работно искуство во структурата.

Републички урбанистички инспектор може да биде лице со висока стручна подготовка, дипломиран инженер архитект со најмалку 5 години работно искуство во структурата.

Член 66

Урбанистичкиот инспектор има легитимација чиј образец и начин на издавање го пропишува републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот.

Член 67

Урбанистичкиот инспектор во вршењето на надзорот проверува особено:

— дали изградбата на објектот на одредено подрачје се врши во согласност со намените, решенијата и одредбите утврдени со просторниот и урбанистичкиот план, односно актот од член 20 на овој закон,

— дали решението за локација е издадено во согласност со просторниот или урбанистичкиот план и одредбите за нивна реализација.

— дали решението за урбанистичка согласност е издадено во согласност со условите утврдени во решението за локација,

— дали при спроведувањето на просторниот и урбанистичкиот план се почитуваат планските мерки од интерес за општонародната одбрана и заштитата од воени разурнувања, елементарни и други непогоди, пожари и мерки за заштита и унапредување на човековата околина и

— дали организација на здружениот труд која изработува просторни и урбанистички планови ги исполнува условите од член 25 на овој закон.

Член 68

Во вршење на надзорот урбанистичкиот инспектор има право и должност да нареди:

— уривање на објектот или дел од објектот во случаите кога се гради или е изграден спротивно на одредбите од алинеја 1 на член 67 на овој закон и во случај на поништување на решението за локација и урбанистичка согласност од став 2 на овој член и

— запирање на изградба на објектот во случаите кога се гради спротивно на одредбите од алинеите 2, 3 и 4 на член 67 на овој закон.

Во случаите од алинеја 1 на овој член, урбанистичкиот инспектор доставува еден примерок од решението за уривање на надлежната градежна инспекција (градежен инспектор).

Во случаите кога решението за локација е спротивно на планот, односно актот од член 20 на овој закон или решението за урбанистичка согласност е спротивно на условите утврдени со решението за локација, урбанистичкиот инспектор ќе нареди запирање на натамошната изградба на објектот и ќе му предложи на републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот решението да го поништи. Доколку во овие случаи е издадено решение за градба истовремено ќе покрене постапка за неговото поништување.

Ако урбанистички инспектор во вршењето на надзорот утврди дека организацијата од член 25 алинеи 1 и 2 не е регистрирана за вршење на таква дејност, ќе поднесе пријава до надлежниот орган за покренување постапка за стопански престап.

Жалбата против решението од алинеи 1 и 2 од став 1 на овој член не го одлага неговото извршување.

Член 69

Републичкиот урбанистички инспекторат врши надзор над спроведувањето на Просторниот план на Републиката, меѓусебната усогласеност на просторните и урбанистичките планови, примената на одред-

бите на овој закон кои се однесуваат на изработката и донесувањето на просторните и урбанистичките планови и над работата на општинските урбанистички инспектори на кои им дава потребна стручна помош во примената и спроведувањето на законите и прописите донесени врз основа на овој закон.

Републичкиот урбанистички инспекторат врши надзор над објектите за кои решение за локација издад републичкиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот.

Општинските урбанистички инспектори се должни на Републичкиот урбанистички инспекторат да му доставуваат извештаи за својата работа.

Републичкиот урбанистички инспектор може непосредно да врши работи на општински урбанистички инспектор ако тој не ги врши инспекциските работи за кои е надлежен или во вршењето на тие работи постојат битни недостатоци.

За преземање на работите од став 2 на овој член републичкиот урбанистички инспектор го извештува извршниот совет на собранието на општината и го повикува општинскиот урбанистички инспектор да присуствува при вршењето на надзорот.

Против решението кое во прв степен го донесува Републичкиот урбанистички инспекторат не е дозволена жалба, а може против тоа решение да се поведе управен спор.

Член 70

Ако републичкиот урбанистички инспектор во вршењето на надзорот, утврди дека просторен или урбанистички план не е во согласност со Просторниот план на Републиката или не е изработен и донесен според одредбите на овој закон, за тоа ќе го извести собранието на општината.

Член 71

За извршениот увид урбанистичките инспектори составуваат писмен наод (записник), односно извештај за најдената состојба.

Ако урбанистичкиот инспектор утврди дека не се извршуваат законите и другите прописи, донесува решение со кое наредува нивно извршување во определен рок.

Урбанистичкиот инспектор, по еден примерок од записникот и решението доставува до органот на управување на организацијата од член 25 на овој закон, односно до извршниот совет на собранието на соодветната општествено-политичка заедница

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 72

Со парична казна од 50.000 до 200.000 динари или казна затвор од 3 месеци до 1 година, ќе се казни за кривично дело:

1. лицето кое ќе нареди или изврши измена или дополнување на просторниот, односно урбанистичкиот план спротивно на одредбите од став 2 на член 37 на овој закон;

2. лицето кое ќе издаде решение за локација спротивно на просторниот, односно урбанистичкиот план (член 47 алинеја 1);

3. лицето кое ќе издаде решение за урбанистичка согласност на проект спротивно на условите во решението за локација (член 59 став 2);

4. урбанистичкиот инспектор кој нема да нареди уривање на објектот што се гради спротивно на намената, одредбите и решенијата утврдени со просторниот и урбанистичкиот план (член 66 алинеја 1);

5. урбанистичкиот инспектор кој нема да поднесе предлог за поништување на решението за локација и за урбанистичка согласност во случаите од ставовите 3 и 4 на член 68 на овој закон и

6. одговорното лице во организацијата на здружениот труд и во друга самоуправна организација и заедница, како и лице кое како инвеститор гради

објект на простор предвиден за друга намена со просторниот или урбанистичкиот план (член 67 алинеја 1).

Член 73

Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари, ќе се казни за стопански престап организацијата на здружениот труд или друга самоуправна организација и заедница ако:

1. изработува просторни и урбанистички планови, а не е регистрирана за вршење на таа дејност (член 25);

2. изградува објекти или изведува други градежни работи спротивно на намената, решенијата и одредбите на просторниот, односно урбанистичкиот план (член 67 алинеја 1) и

3. не го урне или не ја запре изградбата на објектот или изведувањето на другите градежни работи по налогот на урбанистичкиот инспектор (член 68 алинеја 1 и 2).

Со парична казна од 15.000 до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружениот труд, односно во друга самоуправна организација и заедница.

Член 74

Со парична казна од 15.000 до 60.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин ако:

1. изгради објект или изведува други градежни работи без или спротивно на решението за локација и решението за урбанистичка согласност (членови 47 и 59) и

2. не го урне или не ја запре изградбата на објектот или изведувањето на другите работи по налог на урбанистичкиот инспектор (член 68 алинеја 1).

Член 75

Ако лицето — инвеститорот на објектот не ја запре изградбата и не го урне бесправно изградениот објект по налог на урбанистичкиот инспектор, уривањето ќе се изврши присилно на негов товар.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 76

Во рок од 3 години од денот на влегувањето во сила на овој закон општините ќе ги донесат просторните и урбанистичките планови, односно постојните ќе ги усогласат со одредбите на овој закон.

Член 77

Организациите на здружениот труд што изработуваат просторни и урбанистички планови должни се во смисла на член 25 на овој закон, да поднесат барање за соодветни промени во Судскиот регистар на организациите на здружениот труд во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 78

Републичкиот орган на управата надлежен за работите на просторното и урбанистичкото планирање во рок од 1 година од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ги донесе прописите од членовите 21 и 41 на овој закон.

Член 79

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ број 15/73, 20/73 и 45/77).

Член 80

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

612.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНАТА КАРТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за личната карта,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 ноември 1985 година.

Бр. 08-3387/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛИЧНАТА КАРТА

Член 1

Во Законот за личната карта („Службен весник на СРМ“, број 15/73 и 20/73), во член 2 по зборот „издава“ се додаваат зборовите: „единствениот матичен број на граѓанинот“.

Член 2

Во член 8 ставот 2 се менува и гласи:
„Лицето кое поднесува прв пат барање за издавање на лична карта, својот идентитет и другите податоци ги докажува со извод од матичната книга на родените, како и со други докази што ќе ги побара општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи“.

Член 3

Во член 6, член 11 ставови 1 и 2, член 12 ставови 1 и 2, член 13 став 1, член 14 ставови 1 и 2 и членови 15 и 17 по зборот „орган“ се додаваат зборовите: „на управата надлежен“.

Член 4

Во член 18 бројот „500“ се заменува со бројот „2.500“.

Член 5

Во член 19 бројот „300“ се заменува со бројот „1.500“.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

613.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 ноември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО ШТИП

За судии на Окружниот суд во Штип се избираат:

Ристо Џидров, судија на Окружниот суд во Штип и

Виолета Јосифова, судија на Окружниот суд во Штип.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3370/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

614.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори одржана на 25 ноември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО ШТИП

За судија на Окружниот стопански суд во Штип се избира

Зорица Барутчиска — Бочварска, судија на Окружниот стопански суд во Штип

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3371/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

615.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 ноември 1985 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО БИТОЛА

За судија на Окружниот стопански суд во Битола се избира

м-р Васко Михајлов, судија на Општинскиот суд во Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3372/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

616.

Врз основа на член 42 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ВА ИЗБОР НА ПОСТОЈАНИ СУДИИ НА ОСНОВНИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО СКОПЈЕ

За постојани судии на Основниот суд на здружениот труд се избираат:

Красимира Паковска, стручен соработник во Судот на здружениот труд на Македонија;

Зоја Лега — Станоевска, стручен соработник во Судот на здружениот труд на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3373/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски**, с. р.

617.

Врз основа на член 162 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР

Се разрешува од член на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар Благој Мукаетов, поради заминување во пензија.

За член на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар се именува Доше Котевски, член на Извршниот одбор на Собранието на Стопанската комора на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3369/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски**, с. р.

618.

Врз основа на член 92 став 1 точка 3 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРЕТСТАВКИ И ПРЕДЛОЗИ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

Се разрешува од функцијата претседател на Комисијата за претставки и предлози на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Инајет Даути, поради престанок на делегатската функција.

За претседател на Комисијата за претставки и предлози на Собранието на Социјалистичка Република Македонија се избира

Милка Божикова, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3377/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски**, с. р.

619.

Врз основа на член 162 став 2 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ број 45/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Се разрешува од член на Републичкиот комитет за економски односи со странство Мито Марковски, поради заминување на друга должност.

За член на Републичкиот комитет за економски односи со странство се именува Владимир Шелев, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3368/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски**, с. р.

620.

Врз основа на член 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

Се дава согласност на Одлуката за определување на висината на надоместоците за употреба на јавните патишта што се плаќаат за моторни и приклучни возила, што Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за патишта ја донесе на седницата од 4 октомври 1985 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3382/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски**, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски**, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Сервет Салиу, с. р.

621.

Врз основа на член 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ПАТИШТА СОДРЖАНИ ВО МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА БЕНЗИНОТ И ПЛИНСКОТО МАСЛО ЗА УПОТРЕБА НА ПАТОТ ШТО СЕ ПЛАЌААТ НА ДРУМСКИТЕ МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА И НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ НА СТРАНСКИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА МЕЃУ РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА И ОПШТИНСКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ЗА ПАТИШТА

Се дава согласност на Одлуката за измена на Одлуката за распределба на надоместоците за патишта содржани во малопродажната цена на бензинот и плинското масло за употреба на патот што се плаќаат на друмските моторни и приклучни возила и надоместоците што се плаќаат на странските моторни возила меѓу Републичката самоуправна интересна заедница за патишта и општинските самоуправни интересни заедници за патишта, што Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за патишта ја донесе на седницата одржана на 4 октомври 1985 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3383/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл инж. **Станко Младеновски**, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски**, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Сервет Салиу, с. р.

622.

Врз основа на член 21 од Законот за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТАРНАТА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — СКОПЈЕ

Се потврдува Статутарната одлука за измени и дополнувања на Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за вработување што ја до-

несе Собранието на заедницата, на седницата одржана на 23 јануари 1985 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3362/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл инж. **Станко Младеновски**, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски**, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски**, с. р.

623.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за медицински науки во Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат:

Есад Имери,
Вергула Кардула,
Петар Цундев,
Илија Бошков и
Михајло Мугрешански.

За претставници на општествената заедница во Советот на Универзитетскиот центар за медицински науки во Скопје, се именуваат:

Драган Дамески, раководител на Работната заедница на РК на ССММ,

Живко Трајкоски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ;

Мира Николовска, советник во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ;

д-р Јордан Никодиновски, хирург во Градската општа болница — Скопје и

Љубинка Маркова — Муратовска, судија на Судот на здружениот труд на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3375/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл инж. **Станко Младеновски**, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски**, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски**, с. р.

624.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР НА УМЕТНОСТИТЕ — СКОПЈЕ

Се разрешуваат членовите на Советот на Универзитетскиот центар на уметностите — Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

Томе Пулејков,
Стојмир Поповски,
Драган Бошнаковски,
Елпида Паковска,
Мери Бошкова,
Ирфан Бельур и
Павле Кузмановски.

За членови на Советот на Универзитетскиот центар на уметностите — Скопје, се именуваат:

Мустафа Јашаровски, член на Претседателството на ОК на СКМ „Центар“, артист во ООЗТ „Турска драма“ при Театарот;

Никола Спасовски, текстилен дизајнер во Волнарскиот комбинат „Тетекс“ — Тетово,

Миле Брзанов, музички уредник на Телевизија Скопје,

Мемед Нурединоски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија;

Мери Бошкова, член на Советот на Републиката;

Иван Глигоров, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија, член на Одборот за образование, наука и култура и

Благоја Чоревски, директор на Драмскиот театар — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3376/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски**, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски**, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски**, с. р.

625.

Врз основа на член 247 од Законот за насочено образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат членовите на општествената заедница во Советот на Медицинскиот факултет во Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

Димче Кираџиски,
Драгољуб Димковски,

Јован Наумовски,
Стево Кулумов,
Томе Георгиевски,
д-р Душан Зеџ,
Никола Попов,
Ратко Капушевски и
Љубомир Поповски.

За членови на општествената заедница во Советот на Медицинскиот факултет во Скопје се именуваат:

д-р Тодор Бурназовски, директор на ООЗТ Примарна здравствена заштита „Карпош“ — Скопје,

Влатко Кувинџиев, раководител на Одделението за набавка при РО „Реплек — Македонија“ — Скопје,

д-р Живко Велков, заменик на претседателот на Собранието на Заедницата на здравствените организации во СРМ,

Јездимир Богдански, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Борис Чаловски, заменик на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство,

д-р Беќир Жута, функционер што ја продолжува работата во Собранието на СР Македонија,

Димитар Спировски, самостоен советник во Собранието на СР Македонија,

д-р Добрила Лазеска, специјалист по општа медицина во „Букурешт“ — Скопје и

д-р Ратка Галиќ — Руменова, специјалист за детски болести во „Карпош“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3377/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски**, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски**, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски**, с. р.

626.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за инфективни болести при Медицинскиот факултет во Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

Вера Николовска,
Владимир Апостоловски и
Рамче Мустафа.

За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за инфективни болести при Медицинскиот факултет во Скопје, се именуваат:

Ангеле Гавриловски, советник во Собранието на СР Македонија,
Димче Димитриевски, член на Советот на Републиката и
Виолета Јоанидис, судија на Републичкиот суд за прекршоци.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3378/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски**, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски**, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски**, с. р.

627.

Врз основа на член 224 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Стоматолошкиот факултет во Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат:

Ангеле Божиновски,
Драгица Миланоска,
Милутин Николовски,
Идриз Идризи и
Илкер Мустафа.

За претставници на општествената заедница во Советот на Стоматолошкиот факултет во Скопје се именуваат:

Емилија Тодорова, претседател на Координационото тело за младински истражувачки акти при ГК на ССММ,

Лилјана Ивановска, секретар на Одборот за здравство и социјална политика во Собранието на СРМ,

Ангеле Божиновски, член на Советот на Републиката,

д-р Ристо Каркалешев, стоматолог во Домот за народно здравје — Скопје и

Лазо Симеонов, стоматолог во Здравствениот дом „Пролет“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3379/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски**, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски**, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски**, с. р.

628.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА — СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Факултетот за физичка култура во Скопје, поради истек на времето за кое се именуваат:

Џоца Николовски,
Теофил Томановиќ и
Драгољуб Лазов.

За претставници на општествената заедница во Советот на Факултетот за физичка култура — Скопје, се именуваат:

Тихомир Ѓорѓиоски, секретар на Службата за општи работи во Собранието на СРМ, член на Одборот за самоуправна контрола при Конференцијата на Карате сојузот на Југославија и

Шаип Салиу, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, член на Одборот за образование, наука и култура (педагошки советник — Куманово).

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3380/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски**, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски**, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски**, с. р.

629.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ООЗТ ИНСТИТУТ ВА КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во ООЗТ Институт за клиничка биохемија при Медицинскиот факултет во Скопје се именуваат:

Синка Павлеска, секретар на КОПАЖ на Македонија,

Снежана Османли, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија, член на Одборот за образование, наука и култура и

Крсте Здравковски, член на Секцијата за здравство при РК на ССРМ, претставник од РО на СЗБНОВ на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3381/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

630.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 31 став 2 од Законот за електростопанството („Службен весник на СРМ“ број 10/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ЧЛЕН 78 ОД ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ДОНЕСЕ НА ОД СОБРАНИЕТО НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА МАКЕДОНИЈА

Се дава согласност на Одлуката за измена на член 78 од Општите услови за испорака на електрична енергија, донесена од Собранието на Самоуправната интересна заедница за енергетика на Македонија, на седницата одржана на 2 октомври 1985 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3419/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

631.

Врз основа на член 122 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Се дава согласност на Одлуката за стапката на придонесот од личниот доход за пензиско и инвалидско осигурување, што ја донесе Собранието на

Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 октомври 1985 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3418/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

632.

Врз основа на член 122 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ДОХОДОТ ЗА СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ КОЈ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ

Се дава согласност на Одлуката за стапките на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување од доходот за стажот на осигурување кој се смета со зголемено траење, што ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 октомври 1985 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3417/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

633.

Врз основа на член 200 став 1 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ОПШТАТА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за измена на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование број 17-520/3, што ја донесе Собранието на Општата заедница на насоченото образование, на седницата одржана на 19 ноември 1985 година

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3416/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

634.

Врз основа на член 200 став 1 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РУДАРСТВОТО, РУДАРСКИТЕ ИСТРАГИ, ОБОЕНАТА И ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА И НЕМЕТАЛИ

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за измена на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование број 09-28/2, што ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истраги, обоената и црната металургија и неметали, на седницата одржана на 19 ноември 1985 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3420/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

635.

Врз основа на член 200 став 1 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЈАТА, ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈАТА, МЕТАЛНАТА И ГРАФИЧКАТА ИНДУСТРИЈА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за измена на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование број 10-64/2, што ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електроенергијата, електроиндустријата, металната и графичката индустрија, на седницата одржана на 19 ноември 1985 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3421/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

636.

Врз основа на член 200 став 1 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА, ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА, ИНДУСТРИЈАТА ЗА ЧЕВЛИ, КОЖА И ГУМА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за измена на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование број 11-25/2, што ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија, индустријата за чевли, кожа и гума, на седницата одржана на 19 ноември 1985 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3422/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

637.

Врз основа на член 200 став 1 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО И ГРАДЕЖНАТА ИНДУСТРИЈА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за измена на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование број 12-40/2, што ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија, на седницата одржана на 19 ноември 1985 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3423/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

638.

Врз основа на член 200 став 1 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ШУМАРСТВОТО, ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА, ИНДУСТРИЈАТА ЗА ТУТУН И ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за измена на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование број 13-55/2, што ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата за тутун и прехранбената индустрија, на седницата одржана на 20 ноември 1985 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3424/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

639.

Врз основа на член 200 став 1 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СООБРАКАЈОТ И ВРСКАТЕ

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за измена на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование број 14-22/2, што ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и врските, на седницата одржана на 19 ноември 1985 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3425/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

640.

Врз основа на член 200 став 1 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд одржана на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ТРГОВИЈАТА, УГОСТИТЕЛСТВОТО, ТУРИЗМОТ, ЗАНАЕТЧИВСТВОТО И КОМУНАЛНАТА ДЕЈНОСТ

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за измена на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование број 15-63/2, што ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и комуналната дејност, на седницата одржана на 20 ноември 1985 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3426/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

641.

Врз основа на член 200 став 1 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЗДРАВСТВОТО И СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за измена на Одлуката за висината на придонесот за насоченото образование број 16-35/2, што ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјалната заштита, на седницата одржана на 20 ноември 1985 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3427/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

642.

Врз основа на член 27-а од Законот за самоуправни интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ број 5/74, 16/74, 9/78, 43/78, 41/81 и 25/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СОГЛАСНОСТ НА СОБРАНИЕТО НА СРМ СО ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1985 ГОДИНА

Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласно со Одлуката за измена на Одлуката за утврдување на стапките на придонесите на Ре-

публичката заедница на културата за 1985 година број 0804-56/75, што ја донесе Собранието на Републиката заедница на културата, на седницата одржана на 25 ноември 1985 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3428/1
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

643.

Врз основа на член 25 алинеја 3 и член 129 од Деловникот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 16/78), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНАТА КОМИСИЈА НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕ- ТО НА СРМ

Се разрешува од функцијата претседател на Мандатно-имунитетната комисија на Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ Виолета Јоанидис, поради престанок на делегатската функција.

За претседател на Мандатно-имунитетната комисија на Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ се избира Божидар Маневски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3435
25 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

644.

Врз основа на член 25 алинеја 3 и член 132 од Деловникот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 16/78), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 26 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

1. Се разрешува од член на Одборот за општествено-политички систем на Соборот на здружениот труд:

Виолета Јоанидис, поради престанок на делегатската функција и

Трајче Јанев, поради престанок на делегатската функција.

За член на Одборот за општествено-политички систем на Соборот на здружениот труд се избира Ѓорѓи Јованов, делегат во Соборот на здружениот труд.

2. Се разрешува од член на Одборот за внатрешна политика на Соборот на здружениот труд

Виолета Јоанидис, поради престанок на делегатската функција.

За член на Одборот за внатрешна политика на Соборот на здружениот труд се избира Ѓорѓи Јованов, делегат во Соборот на здружениот труд.

3. Се разрешува од член на Одборот за земјоделство и шумарство на Соборот на здружениот труд Никола Стојков, поради престанок на делегатската функција.

За член на Одборот за земјоделство и шумарство на Соборот на здружениот труд се избира Митко Поп — Пецев, делегат во Соборот на здружениот труд.

4. Се разрешува од член на Одборот за услужни дејности на Соборот на здружениот труд

Зоран Зографски, поради престанок на делегатската функција.

За член на Одборот за услужни дејности се избира

Тодор Кочов, делегат во Соборот на здружениот труд.

5. Се разрешува од член на Одборот за образование, наука и култура на Соборот на здружениот труд.

Лилјана Мишева, поради престанок на делегатската функција.

За член на Одборот за образование, наука и култура се избира

Поликсена Тунтева, делегат во Соборот на здружениот труд.

6. Се разрешува од член на Одборот за здравство и социјална политика на Соборот на здружениот труд

Лилјана Мишева, поради престанок на делегатската функција.

За член на Одборот за здравство и социјална политика на Соборот на здружениот труд се избира

Поликсена Тунтева, делегат во Соборот на здружениот труд.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-3350/1
26 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

645.

Врз основа на член 26 точка 2 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања и надоместоци на функционерите што ги избира односно именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 24/85), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 14 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ, ИЗБРАНИ ОД РЕДОТ НА НАУЧНИТЕ, СТРУЧНИТЕ И ЈАВНИТЕ РАБОТНИЦИ

1. Членовите на Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија што се избираат од редот на научните, стручните и јавните работници имаат право на надоместок за учество на седниците на Комисијата во износ од две третини од висината на дневниците утврдени за службени патувања во земјата.

Во износот на надоместокот од претходниот став е содржан и надоместокот за подготвувањето и проучувањето на материјалите во врска со прашањата од дневниот ред на седницата на Комисијата.

Одредбите од став 1 на оваа точка не се однесуваат на делегатите на Собранието, на делегатите на Собранието на СФРЈ од СР Македонија, на делегатите и функционерите кои врз основа на законот за работите и правата на делегатите во Собранието на СРМ и републичките функционери кои им престанува функцијата ја продолжуваат работата, на функционерите и работниците во Собранието, Извршниот совет и републичките органи на управата.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, број 10-28 од 13 октомври 1983 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Бр. 10-3190
18 ноември 1985 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Ванчо Близнаковски, с. р.

646.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар се назначува Милисав Таневски, советник на претседателот на Комитетот.

Бр. 17-1673/2
14 ноември 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

647.

Врз основа на член 90 став 1 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76, 15/80 и 21/82) и член 96 став 3 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

За советник во Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се назначува Виктор Габер, советник во Кабинетот на претседателот на Извршниот совет.

Бр. 17-1718/2
14 ноември 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

648.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи се назначува Миомир Ристовски, советник во Работна заедница во Комитетот.

Бр. 17-1808/2
14 ноември 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

649.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи се назначува Јордан Веселинов, советник во Работна заедница во Комитетот.

Бр. 17-1809/2
14 ноември 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

650.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За помошник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање се назначува Тахир Шакири, советник на директорот на Заводот.

Бр. 17-1907/1
14 ноември 1985 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

651.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 10 октомври 1985 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 21 точка 1 и 2 од Правилникот за доделување на заем за станбена изградба, донесен од работниците во Ученичкиот дом „Народен херој Орде Чопела“ во Прилеп со референдум одржан на 8 мај 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Ученичкиот дом на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола, поднесе предлог за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука. Според наводите во предлогот во оспорениот член, работниот стаж како основ за утврдување предимство за доделување на станбени кредити различно е вреднуван зависно од тоа дали стабот е остварен во Ученичкиот дом или, пак, во друга организација. Исто така, во предлогот се наведува дека е вреднуван само работниот стаж од една до дваесет години, со што се ставени во нерамноправна положба работниците со работен стаж подолг од дваесет години.

4. На седницата Судот утврди дека во член 21 точка 1 од означениот Правилник е предвидено по однос должината на работниот стаж кој работникот го има остварено во Домот и тоа од една до дваесет години да се добиваат од пет до дваесет бода. Исто така, Судот утврди дека, во точката 2 од оспорениот член е вреднуван останатиот работен стаж и тоа од една до дваесет години за кој се добиваат од два до десет бода.

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здружениот труд, правото на работа со општествени средства што го стекнува секој работник во здружениот труд е основ за остварување на неговите права, обврски и одговорности во здружениот труд. Работејќи во здружениот труд со општествени средства работникот создава доход кој има општествен карактер. Работејќи, пак, и создавајќи доход со општествени средства, работникот стекнува и работен стаж кој исто така има општествен карактер, без оглед дали е стекнат во една или повеќе организации.

Согласно начелото на еднаквост утврдено во оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија, неприкосновената положба и улога на човекот ја сочинуваат, покрај другото и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста.

Со оглед на изнесеното. Судот смета дека вреднувањето на работниот стаж стекнат во Домот со поголем број на бодови од стабот стекнат во друга организација, прегластува неоправдано привилегирање на оние работници кои работниот стаж го стекнале во домот. Ова затоа што предвидувајќи го работниот стаж како основ за распределба на станбени кредити, организацијата треба да поаѓа од работниот стаж како елемент и израз на личниот придонес на работникот што со својот труд го дал во зголемувањето на материјалната основа на социјалистичкото општество. Поаѓајќи од ова, а особено имајќи го предвид општествениот карактер на доходот, Судот смета дека засиленото вреднување на работниот стаж стекнат во домот, создава нееднаквост меѓу работниците во распределбата на средствата за заедничка потрошувачка.

Со оглед на тоа, Судот утврди дека оспорената одредба не е во согласност со означеното уставно начело и е во спротивност со означената одредба од Законот за здружениот труд.

Исто така, Судот утврди дека вреднувањето на работниот стаж до 20 години, во точката 2 од оспорениот член, не е во согласност со уставното начело на заемност и солидарност. Ова затоа што работниците во текот на целиот работен стаж учествуваат во создавањето на средствата за заедничка потрошувачка, издвојувајќи дел од доходот на основната организација и дел од својот личен доход.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У бр 217/85

10 октомври 1985 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

652.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 16 октомври 1985 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за зголемување на личниот доход на вработените кои одат во пензија, донесена од Работничкиот совет на 15 јануари 1981 година, во основната организација на здружениот труд „Нико Доага“ во Крушево, во состав на Туѓунскиот комбинат во Прилеп.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 55/85 од 11 септември 1985 година, повеле постапка за оценување уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука.

4. На седницата Судот утврди дека оспорената Одлука е донесена од Работничкиот совет на Основната организација. Понатаму, Судот утврди дека во член 1 од означената Одлука е предвидено на работниците кои по потреба на технолошкиот процес во Основната организација, заради искористување на нивното долгогодишно искуство, а врз основа на нивна согласност, покрај редовните работи и работни задачи на кои се стално распоредени, можат да им бидат доделени и други работни задачи. Во член 2 е утврдено дека извршувањето на овие дополнителни работи и работни задачи не може да трае подолго од две години. Исто така, во член 3 е утврдена висината на надоместокот за извршување на додатните работи и работни задачи изнесува 10%. Понатаму во член 6 е предвидено работникот кој вршел дополнителни работи и работни задачи континуирано во траење од две години и не замина во пензија се обврзува примените средства за вршење на дополнителни работи и работни задачи да ги врати на Основната организација во рок од 4 месеци.

Во член 463 од Законот за здружениот труд е предвидено работниците во основната организација со референдум да одлучуваат и за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Со оглед на тоа што оспорената Одлука ја донел работничкиот совет, а не работниците со референдум, Судот утврди дека тоа е во спротивност со означената одредба од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 55/85

16 октомври 1985 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

653.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 23 октомври 1985 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА алинеја 2 на став 3 од член 77 од Статутот на Градежната работна организација „Пелагонија“ во Скопје, донесен со референдум на 22 ноември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Работна организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 166/85 од 11 септември 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 77 став 3 алинеја 2 од Статутот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што како услов за именување на претседател и потпретседател на колегијалниот работоводен орган е предвидена и морално-политичката подобност, што не е во согласност со член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија.

4. Судот на седницата утврди дека во член 77 став 3 алинеја 2 од означениот Статут, како еден од условите за именување на претседател и потпретседател на колегијалниот работоводен орган, е предвидена и морално-политичката подобност.

Според мислењето на Судот предвидувањето на морално-политичката подобност како услов за вршење на определени работи и работни задачи нема основ во Уставот и законот, освен за избор на судии. Притоа, само кога е во прашање именување на работоводен орган, согласно член 511 од Законот за здружениот труд, достапноста на тоа работно место е законски ограничена на одредено време за лица кои се осудени на безусловна казна затвор за кривично дело против основите на социјалистичкото општествено уредување и безбедноста на земјата и други кривични дела определени со овој Закон.

Со оглед на тоа, Судот утврди дека оспорената одредба од означениот Статут не е во согласност со член 210 став 3 од Уставот на СР Македонија, во кој е предвидено на секој граѓанин под еднакви услови да му се достапни секое работно место и функција во општеството.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 166/85
23 октомври 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

654.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 3 октомври 1985 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за поместување на цените на услуги за водоснабдувањето со вода за пиење и техничка употреба донесена на 19 април 1984 година од Собирот на работните луѓе на Работната организација за угостителство, туризам и комунални работи „Маврово“ во Маврови Анови, и Решението за давање согласност на оваа Одлука, донесено на 2 октомври 1984 година од Општинската заедница за работи на цените во Гостивар

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Работна организација и Општинската заедница за работи на цените во Гостивар на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 30/85 од 8 мај 1985 година, поведе постапка за оценување законитоста на актите означени во точката 1 на оваа Одлука. Постапката е поведена затоа што пред Судот се постави прашањето за нивната спротивност со член 15 од Законот за облигационите односи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/78)

4. На јавната расправа Судот утврди дека во член 2 од Одлуката за поместување на цените на услуги за водоснабдувањето со вода за пиење и тех-

ничка употреба на објектите во туристичките локалитети околу Мавровското Езеро, се утврдени цените за овие услуги. Така, за секој кубен метар потрошена вода во хотели, мотели, работнички одморалишта и други „општествени потрошувачи“ се плаќа по 13,00 динари, а секој кубен метар потрошена вода од „индивидуалните потрошувачи“ плаќа по 10,50 динари. Според член 3, пак, пресметувањето за прво-означените потрошувачи ќе се врши врз основа на дневна потрошувачка од 0,250 кубни метри вода на име инсталирана снага, а за индивидуалните потрошувачи пресметувањето ќе се врши врз основа на четиричлено семејство со дневна потрошувачка од 0,150 кубни метри по член на име инсталирана снага. Од ова произлегува дека најнапред се врши паушално наплатување на цената на водата до определени количини, а потоа за потрошувачка на вода над вака утврдените норми е предвидена цена од 26,00 динари по метар кубен потрошена вода во „општествени објекти“, односно 29,00 динари по метар кубен потрошена вода за „индивидуални потрошувачи“ што се утврдува преку водомерите. Од ова произлегува дека до определена потрошена количина вода се врши паушално наплатување на вода, а преку таа количина се врши наплатување врз основа на потрошувачката утврдена со водомери. Општинската заедница за работи за цените во Гостивар, донела решение за давање согласност на оваа Одлука.

Судот утврди дека начинот на плаќањето на услугата за користење на вода за пиење и техничка потреба не е уреден со посебен закон, поради што оцени дека во овој случај треба да се земе предвид начелото на еднаква вредност на давањата предвидени во член 15 од Законот за облигационите односи, односно начелото на еквивалентност на тие давања.

Со оглед на тоа што во член 3 од означената Одлука се предвидени два начина на наплатување на вода за пиење и техничка употреба и тоа до определена количина паушално, а преку таа според потрошената количина измерена со водомери, а со Решението на Општинската заедница за работа на цените во Гостивар е дадена согласност на Одлуката, Судот утврди дека тие се во спротивност со член 15 од Законот за облигационите односи.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 30/85
3 октомври 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

655.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 16 октомври 1985 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 51 од Правилникот за решавање на стабнените потреби на работниците во Работната организација „Металец“ Фабрика за производство на челични конструкции и монтажа во Прилеп, здружена во Сложена организација на здружениот труд „Гоша“, донесен од работниците со референдум одржан на 18 мај 1984 година.

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Битола за оценување уставноста и законитоста на член 40, 47 и 76-а од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација на начин предвиден за објавување во самоуправните општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Битола, поднесе предлог до Судот, за оценување уставноста и законитоста на одредбите од актот означен во точките 1 и 2 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што:

— во член 40 од оспорениот правилник е предвидено бодовите за работен придонес да се добиваат во зависност од вкупниот број на бодови за личен доход, со што всушност не се мери придонесот на работникот, туку вредноста на работите и работните задачи на кои работникот работи;

— во член 47 по основот материјална положба се утврдени бодови само за работниците кои што остваруваат просечен личен доход над 50% од просечниот личен доход исплатен во стопанството од претходната година, а не се утврдуваат бодови за оние работници кои имаат остварено просечен месечен личен доход под 50% од просечниот личен доход,

— во член 51 е предвидено Извршниот одбор на основната организација на синдикатот, на работникот кој посебно се залага во работата и не е дисциплински казнуван да му додели уште 10 бода со што се дава можност одредени работници да бидат привилегирани при доделувањето на становите посебно што не се утврдени конкретни мерила за какви залагања се работи;

— во член 76-а се предвидува како критериум за утврдување на приоритет при распределба на солидарните станови определен број бодови зависно од утврдениот број бодови за личниот доход и тоа за работниците со помал број такви бодови се предвидува поголем број бодови, за распределба на станови, а за работниците со поголем број бодови за личен доход помал број бодови за распределба на станови.

5. На седницата Судот утврди дека во Правилникот како основ за утврдување редот на првенство за добивање на стан е предвиден и вреднуван работниот придонес, кој е одреден врз основа на мерилата утврдени со самоуправниот општ акт за распределба на средствата за лични доходи. Во член 40 од Правилникот за вкупен број бодови за личен доход над 200 се добиваат 30 бода, а до 800 бода — 5 бода.

Согласно член 42 од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73 и 14/75) и член 463 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за станбена изградба. Какви основи и мерила тие ќе утврдат е нивно самоуправно право, при што треба да се обезбеди остварување на уставното начело на заемност и солидарност. Притоа, покрај социјално-економските, работниците можат да предвидат и такви основи кои се поврзани со придонесот на работникот во работата.

Што се однесува до наводот во предлогот, дека работниот придонес се одредува во зависност од мерилата утврдени во самоуправниот акт за распределба на средствата за лични доходи, Судот смета дека личниот доход на работникот зависи од сложеноста на работите и работните задачи и тој е одраз на придонесот што работникот го постигнува во работата. Со оглед на тоа, Судот утврди дека оспорениот член не е несогласен со член 42 од Законот за станбени односи и не е спротивен со член 463 од Законот за здружениот труд.

6. Понатаму, Судот утврди дека член 47 од Правилникот ја предвидува материјалната состојба како основ за распределба на станови, при што во зависност од вкупните месечни приходи по член на семејното домаќинство се добиваат определен број бодови и тоа, од 50% до 60% од просечниот личен доход во стопанството 40 бода, а преку 90% од просечниот личен доход 80 бода.

Што се однесува до наводот во предлогот дека со оваа одредба всушност се исклучуваат оние работници чии месечни приходи се под 50% од про-

сечниот личен доход во стопанството, Судот смета дека тој е неоснован. Ова од причини што работници кои остваруваат примања од 30% до 50% од просечниот личен доход во стопанството се предвидени во распределбата на солидарните станови. Тоа значи дека работниците кои оствариле понизок личен доход не се исклучени од распределбата на станови, туку како работници со пониски лични доходи, согласно член 102 од Уставот на СР Македонија, се вклучени во распределбата на солидарни станови.

Со оглед на тоа Судот смета дека оспорената одредба не е во несогласност со Уставот и законот.

7. Исто така, Судот утврди дека член 51 од Правилникот предвидува, Извршниот одбор на основната организација на Синдикатот на работникот кој посебно се залага во работата и не е дисциплински казнуван, може да му додели уште 10 бода. Притоа означениот Правилник не содржи објективизирани основи и мерила врз основа на кои се утврдува стварниот придонес на секој работник.

Според член 42 од Законот за станбени односи и член 463 од Законот за здружениот труд, самоуправни право е на работниците освен социјално-економски да предвидат и такви основи кои се поврзани со придонесот на работата. Меѓутоа, утврдувањето на овој придонес треба да се врши според објективизирани основи и мерила утврдени со самоуправниот општ акт.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај не се определени објективизирани основи и мерила за утврдување на придонесот, Судот утврди дека член 51 од Правилникот не е во согласност со член 42 од Законот за станбени односи и е во спротивност со член 463 од Законот за здружениот труд.

Од друга страна со оглед на тоа што во овој член е предвидено оценка да дава Извршниот одбор на синдикатот, а не Работничкиот совет, комисија која тој ќе ја формира или работниците непосредно, Судот утврди дека тој е во спротивност со член 181 од Законот за здружениот труд.

8. Понатаму, Судот утврди дека во член 76-а од Правилникот при распределбата на солидарните станови се добиваат определен број на бодови во зависност од бодовите кои ги добиваат за распределба на средствата за лични доходи. Така, работник до 800 бода добива 30 бода, а работник со над 2000 бода добива 5 бода.

Според член 102 од Уставот на СР Македонија, во рамките на самоуправната интересна заедница во согласност со начелото на солидарност и заемност, се насочуваат дел од средствата наменети за остварување на поповолни услови за станбена изградба за потребите на работните луѓе со пониски доходи, за работниците од оние организации на здружениот труд што не располагаат со потребните средства за таа цел и за надоместување на дел од станарината на работните луѓе и граѓани со пониски доходи.

Имајќи ја предвид означената уставна одредба, Судот смета дека оспорениот член не е во несогласност со уставното начело на заемност и солидарност. Ова од причини што во конкретниот случај се работи за основ за распределба на станови, наменети за работници со пониски лични доходи и правилно е тие работници да добиваат поголем број бодови.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

У. бр. 78/85
16 октомври 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ПАТИШТА

307.

Врз основа на членовите 95 и 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80) и член 18 од Статутот на Републичката СИЗ за патишта, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за патишта — Скопје, на седницата одржана на 4. X. 1985 година и согласноста на Собранието на СР Македонија од 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАВНИТЕ ПАТИШТА ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА

1) За моторни и приклучни возила се плаќа надоместок за употреба на јавните патишта (во натамошниот текст: патарина) за периодот од 12 месеци и тоа

1. За товарни возила:

а) За товарни возила (камиони и камионети), за специјални товарни возила и комбинирани возила (комби) наменети за превоз на определени товари, според носивоста и тоа:

— со носивост до 3 тони — 3 160 динари за секој тон носивост;
— со носивост над 3 до 8 тони — 9 450 динари + 4 250 динари за секој тон носивост над 3 тони;
— со носивост над 8—10 тони — 30 710 динари + 4 580 динари за секој тој носивост над 8 тони;
— со носивост над 10 тони — 39 870 динари + 5 320 динари за секој тон носивост над 10 тони.

Ако носивоста на товарното возило не е изразена во цели тони, патарината се плаќа за носивост до половина тон — во висина до 50% од износот определен за еден тон, а за носивост над половина до полн тон — во износ определен за цел тон.

б) За товарни трицикли со носивост до 400 кг — како за мотоциклите наведени во оваа точка под 9 според работната зафатнина на моторот, а за товарните трицикли со носивост над 400 кг + 360 динари.

2. За автобуси, комбибуси и комбинирани возила (комби) за превоз на патници — 360 динари за секое патничко седиште, а 50% од овој износ за секое регистрирано место за стојење во овие возила.

3. За работни возила без оглед на носивоста и тежината — 890 динари за секое возило.

Работни возила во смисла на оваа точка се: противпожарни возила, кинематографски возила, возила за телевизиско снимање, амбулантни возила за радиофлуорографско снимање, возила за дезинфекција, возила за чистење на јавни површини, авто ди-галки, возила механичарски работилници, возила автомобилски скапила, возила чистачи на снег, возила за превоз на оштетени возила и други возила во оваа смисла.

4. За приклучни возила:

а) За товарни приколки и за специјални товарни приколки наменети за превоз на определени товари според носивоста и тоа:

— носивост до 3 тони — 1 650 динари за секој тон носивост,
— со носивост над 3 до 8 тони — 4 960 динари + 2 330 динари за секој тон носивост над 3 тони;
— со носивост над 8 тони до 10 тони — 16 620 динари + 2 720 динари,
— со носивост над 10 тони — 23 470 динари + 3 450 динари за секој тон носивост — над 10 тони.

Ако носивоста на товарната приколка не е изразена во цели тони, патарината се плаќа за носивост до половина тон — во висина до 50% од износот определен за еден тон, а за носивост над половина тон — во износ определен за цел тон.

б) За патнички автобуски приколки — 530 динари за секое патничко седиште, а 50% од овој износ за секое регистрирано место за стојење

в) За работни приколки — 530 динари за секоја приколка без оглед на тежината.

5. За влечни возила

а) За трактори

Динари

— до 10 kW (25 kS)	650
— над 18—29 kW (25—40 kS)	970
— над 29—46 kW (40—65 kS)	1 300
— над 46 kW (над 65 kS)	1 610

б) За теглачи со полуприколка до 10 тони носивост — како за товарни возила наведени во оваа точка под 1 според носивоста на приколката, а за секој тон носивост на полуприколката над 10 тони по 4 550 динари.

Ако се регистрира само теглач не се плаќа надоместок за употреба на јавните патишта.

6. За специјални возила за превоз на определени лица — 890 динари за секое возило

7. За патнички возила според зафатнината на моторот и тоа:

— до 900 см ³	740
— над 900 до 1350 см ³	1 110
— над 1350 до 1800 см ³	1 630
— над 1800 до 2500 см ³	2 360
— над 2500 до 3150 см ³	3 540
— над 3150	5 100

8. Патничките возила од точка 7 кои се преуредени за погон на плин, освен патарината од оваа точка плаќаат годишно и додатни надоместоци во висина од 2 350 динари, а такси возилата — 6 610 динари.

9. За мотоцикли според работната зафатнина на моторот и тоа:

— до 125 см ³	динари
— над 125 до 250 см ³	240
— над 250 до 500 см ³	340
— над 500 до 1000 см ³	430
— над 1000 см ³	520
	610

2) Имателите на моторни возила или приклучни возила надоместокот за употреба на јавните патишта го уплатуваат во висина од 80% на сметката на Републичката СИЗ за патишта, а во висина од 20% на сметката на ОСИЗ за патишта каде што ги регистрираат возилата.

3) Имателите на моторни возила плаќаат надоместок пред поднесување на барањето за регистрација односно продолжување на регистрацијата на возилата и тоа во еднокретен износ однапред за 12 месеци, опфаќајќи го и месецот во кој се врши регистрацијата односно продолжување на регистрацијата

По исклучок, транспортните организации на здружениот труд можат надоместокот да го плаќаат во рати, секои три месеци однапред, во износ од една четвртина на тој надоместок.

4) Имателот на моторното возило што привремено го регистрира своето возило за време покусо од 12 месеци плаќа сразмерен дел на надоместокот за тој временски период

5) Ако имателот на моторно возило или приклучно возило возилото го одјави пред истекот на времето за кое платил патарина, може во рок од 3 месеци по одјавувањето да бара враќање на платена патарина за сите преостанати цели месеци од самоуправните интересни заедници од став 2 на оваа одлука.

6) За отуѓено моторно возило или приклучно возило, за кое е платена патарина по точка 1 на оваа одлука, новиот имател за тоа време не треба да плаќа патарина.

7) Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на висината на надоместоците за користење на јавните патишта што се плаќаат на моторните и приклучните возила („Службен весник на СРМ“ бр. 3/85).

8) Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 14-2-20/2

4 октомври 1985 година
Скопје

Претседател,
Михајло Арсов, с. р.

308.

Врз основа на член 99 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 15/80), Собранието на Републиката СИЗ за патишта — Скопје, на седницата одржана на 4. X. 1985 година и согласноста од Собранието на Социјалистичка Република Македонија од 25 ноември 1985 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ПАТИШТА СОДРЖАНИ ВО МАЛОПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА БЕНЗИНОТ И ПЛИНСКОТО МАСЛО ЗА УПОТРЕБА НА ПАТОТ ШТО СЕ ПЛАЌААТ НА ДРУМСКИТЕ МОТОРНИ И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА И НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ НА СТРАНСКИТЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА, МЕЃУ РЕПУБЛИКАТА СИЗ ЗА ПАТИШТА И ОПШТИНСКИТЕ СИЗ ЗА ПАТИШТА

Член 1

Во Одлуката за распределба на надоместоците за патишта содржани во малопродажната цена на бензинот и плинското масло за употреба на патот што се плаќаат на друмските моторни и приклучни возила и надоместоците што се плаќаат на странските моторни возила меѓу Републиката СИЗ за патишта и општинските СИЗ за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 48/22), во член 1 став 2, во вториот ред бројот „0,150“ се заменува со бројот „0,30“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 14-2-20/3

4 октомври 1985 година
Скопје

Претседател,
Михајло Арсов, с. р.

Огласен дел

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тркалезен печат под назив: „Здравствен дом на Скопје“ — ООЗТ за примарна здравствена заштита „Чаир“ со н. сол о — Скопје бр. 2 се огласува за неважен.

Загубениот тркалезен печат под назив: „Здравствен дом на Скопје, ООЗТ — Консултативна специјалистичка служба, Одделение за рендген и дијагностика, Кабинет „БИТ ПАЗАР“ се огласува за неважен. (5949)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

- Индекс бр. 32487, издаден од Економски факултет, Скопје, на име Јосимовска Љубица, ул. „М. Тито“ бр. 54, Крива Паланка. (4338)
Диплома за завршен Архитектонски факултет во Скопје на име Мирослава Бојаџиевиќ, Скопје.
Диплома за завршено IV клас средно земјоделско училиште, издадена од Гимназијата „Ј. Б. Тито“ — Ресен на име Симе Поповски, Ресен. (5876)
Воена книшка на име Небојша Дејовски, ул. „Предраг Јанчевски“ бр. 28, Тетово. (5902)
Возачка дозвола на име Милан Корбајрами, ул. „Борис Кидрич“ бр. 52, Гостивар. (5919)
Воена книшка на име Драган Митровски, с. Мл. Нагоричани, Куманово. (5934)
Воена книшка, издадена од Одделението за народна одбрана на Собранието Македонски Брод на име Николоски Иван, с. Локвица, Македонски Брод.
Воена книшка на име Стојан Митев, с. Орашец, Куманово. (5980)
Оружен лист бр. 1485, издаден од ОВР Македонски Брод на име Бојоски Антонија, с. Требино, Македонски Брод. (5981)
Воена книшка на име Тодов Лазар, ул. „Илија Миов“ бр. 28, Љевгелија. (6003)

СОДРЖИНА

	Страна
610. Закон за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1985 година — — — — —	945
611. Закон за системот на просторното и урбанистичкото планирање — — — — —	946
612. Закон за изменување и дополнување на Законот за личната карта — — — — —	953
613. Одлука за избор на судии на Окружниот суд во Штип — — — — —	953
614. Одлука за избор на судија на Окружниот стопански суд во Штип — — — — —	953
615. Одлука за избор на судија на Окружниот стопански суд во Битола — — — — —	953
616. Одлука за избор на постојани судии на Основниот суд на здружениот труд во Скопје — — — — —	954
617. Одлука за разрешување и именување член на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар — — — — —	954
618. Одлука за разрешување и избор на претседател на Комисијата за претставки и предлози на Собранието на СРМ — — — — —	954
619. Одлука за разрешување и именување член на Републичкиот комитет за економски односи со странство — — — — —	954
620. Одлука за давање согласност на Одлуката за определување на висината на надоместоците за употреба на јавните патишта што се плаќаат за моторни и приклучни возила — — — — —	954
621. Одлука за давање согласност на Одлуката за измена на Одлуката за распределба на надоместоците за патишта содржани во малопродажната цена на бензинот и плинското масло за употреба на патот што се плаќаат на друмските моторни и приклучни возила и надоместоците што се плаќаат на странските моторни возила меѓу Републиката самоуправни интересни заедници за патишта — — — — —	955
622. Одлука за потврдување на Статутарната одлука за измени и дополнување на Ста-	

